



# Служебен весник

НА ФЕДЕРАЛНАТА ЕДИНИЦА МАКЕДОНИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА И ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

„Службениот весник“ излегува еднаш неделно—Ракописите не се враќаат—Огл. по тарифата, Чек. с. ка 81\_109

13 ЈУЛИ 1945 ГОД.

Број 13

Год. I

ЦЕНА 2 ДИН. ОД ТАБАК  
ЦЕНА НА ОВОЈ БРОЈ Е 2 ДИН.  
Претплата за 6 месеци 110 динари

93

На оснoвание Чл. 3 од Законот за изменуење и дополнуење на решението на Антифашиското собрание на народното ослободуење на Македонија за конституирањето на АСНОМ како врховен законодателен и извршен орган на државната власт во демократска федерална Македонија и докладот на Законодавниот одбор при Президиумот на Народното собрание на Македонија, — Президиумот на Народното собрание на Македонија на своето заседание од 1 јули 1945 год., го донесе следниот:

## ЗАКОН

### ЗА КОНТРОЛНО - СМЕТНА КОМИСИЈА

#### Чл. 1

При Претседателството на Народната влада на Македонија се образува Контролно-сметна комисија, која е компетентна за:

1) прегледување, разправуење и разрешење на федералните окончателни сметки на сметкополагачите;

2) прегледување, разирауење и разрешење на окончателните сметки на месните (селски и градски), реонски, околински и окружни народни одбори и на Извршниот народен одбор за град Скопје;

3) прегледување и оверување на федералната окончателна сметка и доставуење известие на Народното собрание на Македонија за најденото положение;

4) доставуење од време на време известија на Министерството на финансите на Народната влада и на јавниот обвинител на Македонија за најдените неправилности и недостатоци во процедурата и организацијата на федералната финансијска управа, како и на финансијските управи (отдели) при народните одбори;

5) врховен контрол над окончателните сметки на сите федерални стопански установи и корпорации, кои се ползват со постојанз или повремени (од време на време) помош. — до колкува за нив со закон не е определено поинаку.

#### Чл. 2

Сметкополагачите се должни да на крај на секој месец достават на Контролно-сметната комисија налозите за исплата извршени во течење на предходниот месец со оправдателните документи.

Заедно со налозите за исплата и оправдателните документи за последниот месец на сметната година, сметкополагачите се должни да достават на Контролно-сметната комисија и завршни сметки за извршуење на буџетот.

Контролно-сметната комисија може да определи преглед на налозите за исплата со оправдателните документи на лице места каде тоа искат интересите на прегледот и доброто функционирање на учредението чији сметки се прегледуваат.

#### Чл. 3

Контролно-сметната комисија сметките на сметкополагачите или ги разрешува или на нив става забелешки. Доколку сметкополагачите не достават по

забелешките, Контролно-сметната комисија ќе достави известие на јавниот обвинител на Демократска федерална Македонија, заради евентуално покренуење процедура за утврдуење материјалната или кривичната одговорност.

#### Чл. 4

Контролно-сметна комисија сочинуваат: претседател, 2 члена на комисијата, референти и потребен број друг помокјен персонал.

#### Чл. 5

За претседател на Контролно-сметната комисија може да биде поставено лице кое завршило правни факултет, а за членови можат да бидат поставени лица, било со свршен правни факултет, било со специјално трговско образование.

Претседателот и членовите на Контролно-сметна комисија ги назначује Президиумот на Народното собрание на Македонија. Референтите и другиот помокјен персонал го назначуе Претседателот на Контролно-сметната комисија.

#### Чл. 6

Работите од членот 1 на овој Закон Контролно-сметната комисија ги решава во состав од 3 члена.

#### Чл. 7

Процедура за работата на внатрешното работење на Контролно-сметната комисија ќе пропише со Правилник Претседателот на Министерскиот совет по предложение на Контролно-сметната комисија а по саслушање на Министерот за финансии.

Другите прашања во врска со работата на Контролно-сметната комисија ќе се решат доволнително со одвојени расписи.

#### Чл. 8

Превентивната контрола на извршуење на буџетот ќе ја врши Министерството за финансии контролно отделение.

#### Чл. 9

Овој Закон влегуе во сила штом се објави во Службен весник.

Секретар,

Д-р Б. Спиров, с. р.

Претседател,

М. Андонов-Ченто, с. р.

94

На оснoвание чл. 6 од Законот за Народната влада за Македонија од 14.IV.1945 год., Народната влада на Македонија ја донесуе следната

## УРЕДБА

За задолжителна поправка на жилишните згради пострадала од војната

#### Чл. 1

Се задолжават сите сопственици на полуразрушените во оваа војна жилишни згради на територијата на федерална Македонија да извршат нужните поправки на истите и ги оспособат за живеење.

Пристапуењето кон поправката треба да започне во 5 дневен срок од полученият налог на комисијата за поправка на разрушените од војната жилишни згради при народните одбори.

Кога поправките се вршат од самите сопственици, надзор над нивното извршување имаат Народните одбори.

При утврдени случаи на јавно — неоправдано одолжување на работата, сопствениците ќе бидат подведени под одговорност по законот против шпекулата и саботажата, а понатамошното извршување на поправките ќе го продолжи — соодветниот Народен одбор.

## Чл. 3

Ако по истечувањето на предвидениот во ал. II на чл. I срок сопственикот на зградата не отпочне со поправката, правото и должноста на поправки на полуразрушените жилишни згради — како частни така и државни минава на Народните одбори.

## Чл. 4

За исполнување на горното задолжение при Народните одбори се формира Комисија за поправка на разрушените од војната жилишни згради.

Комисијата се состои од 6 члена и тоа од прочелниците на финансискиот, на социјалните грижи, народното здравје и техничкиот оддел при Народните одбори и од преставителите на државните имоти.

Комисијата за град Скопје се состои од по еден преставител на: градскиот Народен одбор, Министерството на финансии, на социјалните грижи, народното здравје, градежите и управата на државните имоти, а се назначава од Министерскиот совет на Македонија.

## Чл. 5

Комисијата е надлежна:

а) да донесува решенија кои згради (часни или државни) треба да бидат поправени и за кој срок;  
б) да проценува предложените планови за поправка на полуразрушените жилишни згради со право да редуцира некои, по-маловажни поправки;

в) да води обшта контрола врху извршувањето на поправките на зградите; и

г) по приклучувањето на работата да дава извештај, за извршената работа.

Комисиите при месните Народни одбори извештајот од т. г. овој член го поднесуваат до соодветниот окружни технички оддел, а на Скопскиот градски Народен одбор до Министерството на градежите.

## Чл. 6

Сите чисто технички операции и нивното непосредствено извршување и раководство се вршат од техничките оддели при Народните одбори, во колку поправките ги вршат самите Народни одбори.

## Чл. 7

Со објавувањето на Уредбава, врху секоја од Народните одбори поправена зграда по-отделно, а за обезбедување на израсходните суми за поправки, на Народните одбори им принадлежи правото на законска хипотека во висината на израсходената сума.

Горната привилегија престанува да тежи врху по-отделните згради, со исплатувањето на должимите суми и лихвата од сопственикот на зградата.

Народните одбори се задолжават, по получаванјето на израсходените суми, да барат бришењето на хипотеката во 15 рок, од наплатувањето на должимата сума. След овој рок, сопственикот на хипотекарниот имот има право сам да посака хипотеката од неговиот имот да биде бришана.

## Чл. 8

Исклучително право на давање под наем на поправените од Народните одбори згради и на прибирање на наемот од нив, до окончателното исплатување на долгот за извршените поправки заедно со 7% годишна лихва, имаат Народните одбори кои извршиле соодветните поправки.

## Чл. 9

Оваа Уредба влегуе во сила од денот на нејното објавување во „Службен весник“.

Подпретседател на Народната влада  
Л. Арсов, с. р.

на Министерскиот Совет на Народната влада на Демократска федерална Македонија од 5-VI-1945 година

На одборниците во Народните одбори, кои са постојано заангажирани на работа по одборите, се доделуваат следните месечни награди:

1. На претседателот на Скопскиот Градски Н. О. ————— 6.000
2. На потпретседателот и секретарот на Скопскиот Градски Н. О. ————— 5.000
3. На претседателите, потпретседателите и секретарите на Окужните Н. О. — — — 4.250
4. На прочелниците и зам. секретарите на Окр. Н.О. а) за Скопје, вклучително со претседателите и секретарите на Скопскиот Околински Н. О. по — — — — 4.250  
б) за останалите места по — — — — 3.500
5. Претседателите и секретарите на Околинските Н. О. во градовите со над 20.000 жители и градските Н. О. во ранг на околии, претседателите, потпретседателите на реонските Н. О. во гр. Скопје и прочелниците на Скопскиот околински Н. О. 3.500
6. Прочелниците на Градските Н.О. во ранг на околии и Околински Н.О. во градовите со над 20.000 жители, претседателите и секретарите на Градските и Околинските Н. О. во градовите со над 10.000 жители ————— 3.100
7. Прочелниците на Градските и Околинските Н.О. во градовите со над 10.000 жители и претседателите и секретарите на Градските и Околински Н. О. во градовите со над 5.000 жители — — — — 2.700
8. Прочелниците на Градските и Околинските Н. О. во градовите со над 5.000 жители и претседателите и секретарите на градските и околински Н. О. во градовите со до 5000 жители — — — — 2.300
9. Прочелниците на Градските и Околински Н. О. во градовите со до 5000 жители 2.000
10. Претседателите и секретарите на општинските Н. О. од — — — — 1.000 — 1.500

## II

1. Во случај да некој од избројаните во предходната точка одборници е по професија чиновник и има стечено право да биде разврстан во една од групите предвидени во Уредбата за регулирање на платите на државните службеници во федерална Македонија и по таа група има право да получава поголема плата од наградата по овој решение тогај тој чиновник ќе му се исплакја платата по Уредбата во врска со групата во која би бил разврстан.

2. Од наградите на одборниците изброени во точка I, од решението, ќе се прават одршки само за служебен данок, а на тија одборници кои се определуваат да получаваат платите си како чиновници, ќе им се прават сите одршки кои се прават и на останалите државни службеници.

## III

Со оваа решение се укинуваат прописите на Чл. 13 од Уредбата за регулирање на платите на државните службеници во федерална Македонија до колку истите предвидуваат исплатата на платите на одборниците изброени во точка I од оваа решение, класирани по решението на Президиумот на АСНОМ Бр. 700, како и се ставуе ван сила решението на Министерскиот Совет од 3.V-1945 год., погрешно оштатпано во „Службен весник“ на федерална Македонија бр. 9 од 5.V-1945 год.

<sup>1)</sup> При отпечатувањето на горното решение во бр. 9 од 5 јуни т. г. по пропуск на редакцијата се допуснати покрупни грешки, поради кое во овој број го предаваме точниот текст на решението.



## IV

Овоа решение има законска сила од 1 јули 1945 година.

Министер на Финансите:  
Л. Арсов, с. р.

Претседател  
на Народната влада  
Л. Колишевски, с. р.

96

На основание распоредбите на чл. 44 од Правилникот за накнадата на разносните за службените патувања и селидбите на савезните службеници, службениците на савезните саобраќајни и останали самостални установи од 22 мај 1945 год., прописувам

## П РА В И Л Н И К

За накнадата на разносните за службените патувања и селидби на државните службеници во федерална Македонија.

## I.

Накнада на разносните за службените патувања

## 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

## Чл. 1

На државниот службеник кои по заповед на надлежните, за да сврши една службена работа, патува по-далеку од 3 км. од местото на своето службоване, му припада дневница и накнада на останалите разноски по одредбите на овој Правилник.

## Чл. 2

Под државните службеници во смислот на овој Правилник се подразбират: чиновници, чиновнички приправници, званичници, служители, контролни и хонорарни чиновници, дневничари, надничари и работници во службата при Народната влада на Македонија и подчинените и самостални установи.

## Чл. 3

1) Под местото на службованието се смета граѓевинскиот реон на местото во кој службеникот е поставен или е на работа доделен.

2) Во местата кои имаат граѓевински ужи и шири реон, под местото на службованието се смета само ужиот граѓевински реон.

3) Во случај на спор за границите на граѓевинскиот реон ке одлучи надлежната граѓевинска власт.

4) Кога службеникот квартируе надвор од граѓевинскиот реон на неговото место службоване, и во службена работа се изпрати во местото каде квартирува, не му се признава правото на дневница по овој Правилник.

## Чл. 4

1) Службеното патување може да се нареди само во случај, кога работата не би могла по друг начин да се сврши.

2) За нуждата да се изврши службеното патување решава надлежниот наредбодател.

3) Во наредбата за службеното патување треба да се назначи траенето и начинот на патувањето, како и целта и правецот, доколку патувањето не е од шоверлив карактер.

## Чл. 5

Службеното патување ке треба да се изврши онака како е најевтино за државната каса. Поскап начин за патување може да се одобри само кога саобраќајот е прекинат, кое опстојателство ке треба да се докаже со уверение на надлежната месна власт, или кога интересот на службата го наложи, кое за секој случај има да оцени и за тоа да донесе одлука надлежниот наредбодател.

## Чл. 6

При службените патувања треба да се употребат државните саобраќајни врски. Тамо каде има такви, прекинување на патувањето поради одмор или преноштување повлече сразмерно умалување на дневницата.

## 2. ДНЕВНИЦИ

## Чл. 7

1) За службеното патување во границите на државата се признава оваја дневница:

Р.бр.	Категорија на службениците	Днев.
1	Службениците од I до IV, по положајна група	120
2	Службениците од V до VIII по положајна група и приправниците од VIII по положајна група	100
3	Службениците од IX до X по положајна група и приправниците од IX по положајна група	80
4	Приправници од X по положајна група, званичници, служители, дневничари, надничари, и работници при државните установи на федерална Македонија	70

2) Висината на дневниците означена во ст. 1 ке се исплатува за патувања во местата и подручијата, кои се одредени во прва категорија по чл. 5 од Уредбата за регулирање на платите на државните службеници во федерална Македонија.

3) Ако службената работа се врши во местото или на подручието кое е класирано во втора категорија по чл. 5 од истата Уредба, дневниците од став 1 се намалуваат за 15% а во местото или на подручието кое е класирано во III категорија за 30%.

4) Ако службената работа се врши во местата или подручијата кои се класирани во различни категории по скапотијата на животот, правото на дневницата припада според стварно проведеното време во односното категорисано по скапотијата на животот место или подручие.

5) После 30 дена проведени во едно место, дневницата се намалува со 20%. Направениот прекид во боравокот заради службеното патување извршено од местото каде службеникот е испратен, не прекинува овој рок по враќањето му во истото место.

6) По ст. 5 од овој член дневницата се намалува и на службениците кои вршат теренска работа надвор од местото службованиа, без обзир на нивното кретање од место во место. Која работа ке се смета за теренска ке се утврди со посебни прописи.

7) На службеникот кои през работното време без службена потреба се оддалече од работното место, не му припада дневница за тој ден.

8) На службеникот кој за време на службеното патување се разболе толку, да не може да ја врши службата, а поради болеста не може да се врати во службеното место, му се признава одговарајќијата дневница до дека трае болеста. Во случај на бесплатно лечење во јавните болници не му припада дневница. Невозможноста да врши службата и враќање во службеното место поради болеста, ке се докажува со уверение од лекар во јавна служба.

## Чл. 8

1) Времето за дневницата се смета од денот на тргнуенето до денот на враќањето. За денот на тргнуенето и денот за враќањето припада по половина дневница. За останалото време на трајањето на патувањето за секој ден припада цела дневница. Ако целото службено патување трае под 12 и изнад 3 сата, припада половина дневница. За службеното патување кое трае под 3 сата не припада дневница.

2) Кога службеникот за време додека трае службеното патување се врати во службеното место, бројот на проведените часови на работата надвор неговото место службованиа ке се соберат и дневницата ке се пресметне по одредбите на предниот став.

## 3. НАКНАДА ЗА ЛИЧНИ ПРЕВОЗ

## Чл. 9

1) За службено патување со железница и брод или авион и автобус припада накнада за патническа карта, и тоа:

- а) На чиновниците и чиновничките приправници со железница II класа, а со брод I класа;
- б) На сите останали службеници со железница III класа, а со брод II класа.

2) Доколку службеникот има право на бесплатна карта по ма кој основ и по ма која класа не му припада накнада за лични превоз.

3) Ако службеникот има право на повластен превоз, му припада накнадата за намалена вредност на патническата карта од онаја класа која му припада по ст. 1, без обзир дали се ползувал со правото на повластениот превоз или не.

4) Кога на железницата или бродот нема класа на која службеникот има право, му припада накнада за патническа карта од онаја класа која би могел да употреби.

5) Ако на службеникот, на кого му припаѓа нижа класа, по нарочната службена потреба му се нареди да патува со министерот или со чиновникот на кој му припада виша класа, ке му се признае накнадата за патническа карта за виша класа.

#### Чл. 10

1) Во местата каде нема саопштителни мрежи со железницата или брод или автобус било државни или на некоје друго јавно-правно тело било на приватно предпријатие, или овнија превозни средства не можат да се употребат, накнада за превоз припада на сите федерални службеници по 5 динари за еден километар.

2) При тренските работи, километражата не се признава за кретанието по теренот, него само за оденје до центарот на местото, каде се изводи теренската работа, и обратно. Промената на овој центар, со цел да се пренесе работата на друго место, повлекува првото на километража до новниот центар, ако далечината износи по-вечку од 3 км.

3) За признавање на далечината меродавни се уверенијата на надлежната граѓевинска власт.

4) Част од еден километар се смета како цел километар.

5) Кога има назначени повечку далечини во еден поднесен рачун, ке се соберат сите далечини и останалата част од километарот ке се смета како цел километар.

### 4. НАКНАДАТА ЗА ИЗВАНРЕДНИТЕ РАЗНОСКИ

#### Чл. 11

Ако службеникот по повод на службеното патување направи некој изванредни разноски, кои не са предвидени во овој Правилник, а кои се по проценката на надлежниот наредбодател биле нужни за да се изврши поверената работа, му припада накнада на тија разноски по представеното доказателство.

### 5. НАРОЧНИ ОДРЕДБИ

#### Чл. 12

На контрактуалните и хонорарните службеници за службени патувања им припада накнада на дневници и накнада на останалите разноски по прописите на овој Правилник. Висината на дневниците и другите накнади се одредува према висината на месечните награди односно хонорари т. е. према положајната група до која е службеникот најблизок по висината на месечната награда односно хонорарот. Дневниците другите накнади не можат да бидат ни по-вечку ни по-малку од оние предвидени во чл. 7, 10 и 11 од овој Правилник.

#### Чл. 13

1) На лицата кои не са федерални службеници, а се натоварени да извршат едно службено патување, висината на дневниците и накнадата на останалите разноски за секој случај поодделно ке ги одреди Министерот на финансиите по предложение на ресорниот Министер.

2) За поедни точно определени случаи, може Министерот на финансиите, по предлог на ресорниот Министер, да одреди висина на дневниците и накнадата на останалите разноски со општо решение.

#### Чл. 14

1) Кога приватните лица, физически или правни, са должни по законот да сносат разноските за пату-

вањата на Федералните службеници, било по желанието на приватните лица, било по законското наредбено или службено, дневниците и останалите разноски ке се наплатат во оние износи кои са за дотичните службеници одредени по овој Правилник.

2) За патувања со железница или со брод важат одредбите на чл. 9 од овој Правилник. Службеникот ке треба да употреби класата која му припаѓа по ст. 1 на чл. 9 и не смее да се користи по повлашкената возња. Накнадата за целата патническа карта ке се признае по поднесениот доказ за платениот стварен износ.

3) Приватните лица при соодветното надлештво ке треба да положат приближно одговарувајќата сума. Од положената сума ке се исплати на испратениот чиновник аквитациса, а после свршената работа дневниците и накнадата на останалите трошкови по преставениот рачун, прегледан и оверен од страна на контролните органи. Вишакот од положената сума, ако се према визата на контролните органи покаже, ке се врати на депонетот, а ако не се укаже дека депонираната сума е по-малка тогај тој ке депонира и разликата.

4) Ако вакви патувања се вршат истиот ден за работите на по-вечку приватни лица и во исто место, ке се смета да е направено едно патување а трошковите ке ги накнадат сите лица според позрченото време, кое ке се за секој од нив констатира во дневникот на работата.

## II

### НАКНАДАТА ЗА СЕЛИДБЕНИТЕ РАЗНОСКИ

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### Чл. 15

1) На федералните државни службеници, кога по потреба на службата се преместуваат во друго место службование, без обзир колку е оно одалечено од местото на досегашното службование, им припада накнада на селидбените разноски, и тоа:

а) дневница лична и за секој преселен член на семејството;

б) накнада за превоз лични и за секој преселен член на семејството;

в) накнада за селидбата на покуќијината.

2) Накнадата на селидбените разноски припада од местото службоване до местото на новото преселуенје. Ако селидбата не се врши од местото службоване или местото на новото преселуенје ке припадне онаја накнада на селидбените разноски, која е поизносна за државната каса.

3) Накнадата за селидбените разноски не припада кога селидбата е извршена преди да е донесен актот од кои се извлечче правото на накнадата.

#### Чл. 16

1) Накнадата на селидбените разноски по чл. 15 припадне уште и:

а) на федералните службеници после нимното пензионисање, како и на нивните семејства во случај на нивната смрт, и тоа од местото на пензионисањето до местото на новото настануенје. На службениците по молба или по наказание не им припада оваја накнада;

б) на пензионисаните службеници кои се реактивирајат без молба по потреба на службата и тоа од местото на нивното станување до новото место службованје;

в) на семејствата на починалите федерални чиновници, и тоа од местото на дотогавашното службованје на починалиот службеник до местото на новото настануенје.

2) Ако селидбата не се изврши онака како е одредено во точ. а) до в) од предходниот став, накнадата ке се одреди по смисалот на чл. 15.

3) Правото на накнадата застарува ако селидбата не се изврши во срок од 6 месеца, сметано за лицата од а) и б) ст. 1) од овој член, и нимните семејства, од денот на разрешението од должноста на пензионисаниот односно отпуштениот службеник, а за семејствата од точ. в) ст. 1) од овој член од денот на службениковата смрт.

4) На семејството припада онаја накнада на селидбените разноски која би припаднала на службеникот од кого оно черпи своите права.



Чл. 17

Каде селидбата може да се изврши со железница или со брод, не смее да се врши со кола, Једрилица, лотка и со други превозни средства на водата, осим ако овој начин на селидба би бил по-ефтин за државната каса, или ако саобраќајот би бил прекинат.

Чл. 18

Селидбата на семејството и покуќината службеникот треба да изврши едновременно со неговото заминување за новата должност. Ако това од оправдани причини не може да го стори, ќе му припадне онаја накнада која е одредена за службениците кои се селат без покуќината. Кога бидат преселени семејството и покуќината, ќе му се исплати само разликата, така да целата накнада на селидбените разноски не надмине износот, кои би му припаднал да е преселил со себе си и семејството и покуќината.

Чл. 19

За членови на семејството по овој Правилник се сметат: брачна и ванбрачна жена и сите деца хранител на кој им е дотичниот чиновник и това до извршените 18 години. По исклучение за членови на семејството се сметајат и она деца преку 18 години кои се трајно неспособни за приврзуене, но во тој случај само до навршените 23 години.

Чл. 20

1) Кога мажот и жената, државни службеници, се селат од едно место во друго место, тогај жената во поглед правото на накнадата се смета како член на семејството, без обзир дали е преместена по потреба на службата или по молба. Ако мажот е преместен по молба а жената по потреба на службата, тогај жената се смета како носител на правата за накнадата на селидбените разноски, а мажот се смета како член на семејството.

2) Жената се смета како носител на правата за накнадата на селидбените разноски и кога е омажена за пензионер, во кој случај мажот се смета како член на семејството по смисалот на предходниот член. Ако мажот е од приватна професија, не се смета за член на семејството, осем ако е неспособен за придружување и е беден. Бедноста и неспособноста за при-

вредување се докажуат со уверение од месниот народен одбор.

Чл. 21

Довци и довици без деца и супрузи кои живеат одвоено поради брачните размирици а немајат деца или ги имајат но не се при нив на издржување се сметат во поглед на накнадата на селидбените разноски како самци.

Чл. 22

Службениците кои се испраќајат во иностранството за да свршат некоја работа, немајат право за накнада на селидбените разноски за селидбата на семејствата и покуќината.

2. ДНЕВНИЦИ

Чл. 23

1) За време на селидбата во границите на федерална Македонија припада лична дневница на преселениот, како за време службеното патување, а за секој преселен член од семејството, по една половина од личната дневница на дотичниот службеник.

2) Ако селидбеното патување целото е трајало 12 или помалку сати, изузетно од ст. 1 на чл. 8, ќе се смета за цела дневница.

3. НАКНАДАТА ЗА ЛИЧНИ ПРЕВОЗ

Чл. 24

За селидбата вршена со железница или брод припада накнада за лични превоз како и при службеното патување, а за членовите на семејството накнада за патническата карта од истата класа.

Чл. 25

1) Кога за селидбата не можат да се употребат железница или брод поради недостатакот на овие превозни средства, припада за секој километар на федералните службеници по 5 динара. Исто така припада километража од по 5 динара и за секој член од семејството.

2) Во случај на делимична селидба (чл. 18 од Правилникот) ќе се исплати километражата за семејството онака како е предвидено, кога се пресели.

4. НАКНАДА ЗА СЕЛИДБАТА НА ПОКУЌНИНАТА

Чл. 26

1) Накнадата за селидбата на покуќината ќе се одредуе по оваја таблица:

На сите федерални службеници од чл. 2 од Правилникот	СЕМЕЈНО ПОЛОЖЕНИЕ	При селидбата со железница или брод			При селидбата со кола за сите накнади	
		За превоз на покаштнината	За пакување, распакување, превоз до гарата и обратно, утоварување, истоварување, оштетување и осигуровка на покаштнината за секој стварно преселен кгр. од покаштнината само до максималната тежина.	За превоз на багажот	До 5 км. Дин.	За секој следни километар Дин.
	На семец	1000		50	350	15
	Во породица до 2 деца	5000		120	1000	30
	Во породица преку 2 деца	7000	Дин. 0.40	150	1200	40

2) При одредување на накнадата по предната таблица се зима во обзир само бројот на децата кои се селат.

3) При селидбата со железница, службеникот кој се сели, е должен во дупликатот на товарниот лист, во рубриката одредена за упишување на про-

писаните или допуштените изјави, без обзир дали за таја пошилка ќе се плати возарина како за денчана стока или за колски товар, да упише: „барам железницата званично да утврди тежината“. За противното поступање службеникот губи правото на накнадата одредена во таблицата ст. 1 за пакување и

разпакованје, превоз до гарата и обратно, утовар и изтовар и оштетуенје и осигуруенје на покуќнината.

4) Покуќнината во тежина до 2.000 кгр. треба да се испрати како денчана стока. Но ако би се за тежината до 5.000 кгр. употребила посебна железничка кола, возарината за колски товар ќе се признае само тогаш, ако е еднаква или по-малка од возарината која би се платила да покуќнината е испратена како денчана стока.

5) Кога за селидбата на покуќнината се употреби кола, во товарниот лист не смее да се упише нивната сопствена тежина нити пак износот платен за нивниот превоз.

6) Накнадата за превоз на покуќнината преку максималната тежина може да се признае само на службеникот кои има нешта неопходно потребни за вршење на самата служба. Одлуката ја донесе Министерот на Финансиите по предварителната оценка и предлог на ресорниот Министер.

7) На службеникот sameц кои се сели со покуќнината, не му припада накнада за превоз на багажот.

8) Накнадата по представениот товарен лист за споровоз припада само до максималната тежина. Во случај на превоз на покуќнината и преку максималната тежина, ќе треба да се представи потврда од надлежната саобраќајна благајна за тарифскиот износ на максималната тежина и односната далечина.

9) Накнадата по предствената потврда од надлежната саобраќајна благајна по тарифата за брзовоз припада само до максималната тежина. Во случај на превоз на багажот преку максималната тежина, ќе треба да се представи потврда само за максималната тежина и односната далечина.

10) На службеникот кој се сели без покуќнина, му припада накнада само за превоз на багажот.

11) Се што е прописано во ст. 5, 6, 7 и 8 важи и при селидбите со брод, доколку они можат да се применат и на овој начин на селидбата.

12) При селидбата со железница или брод припада накнада за паковане и распаковане, превоз до гарата и обратно, утовар, изтовар, оштетуенје и осигуруенје само еден пат.

13) При селидбата со кола часта од километар се смета за цел километар.

14) При селидбата со конји важат одредбите како при селидбите со кола.

### III

## ОСТАНАЛИ ОДРЕДБИ

### Чл. 27

1) После секое патување односно селидба, ќе треба да се представи рачун, кои треба да содржи овна дани:

а) Името, презимето, звањето и положајната група на подносителот на рачунот;

б) денот, месецот и годината на представениот рачун;

в) целта и првецот на патот односно селидбата;

г) денот на тргнуенјето односно враќањето при службените патувања, а денот на тргнуенјето и пристигнуенјето при селидбата;

д) износот на примената аконтација за службеното патување односно селидбата и од која каса;

е) сите повластици во превозните средства;

ж) бројот на преселените деца, како и денот, месецот и годината на нивното родуене;

з) редни број и лист на дневникот на службеното патување.

2) Даните содржани во рачунот треба да бидат проверени, а рачунот да биде оверен, дека службеното односно селидбеното патување е извршено. Оверата на рачунот за службеното патување ќе ја изврши старешината кои е издал наредбата за службеното патување. Оверата на рачунот за селидбеното патување ќе ја изврши старешината на надлештвото

во кое службеникот е преместен. Оверата на рачунот за лицата од став 1 на чл. 16, ќе стави месниот народен одбор.

3) Покрај останалите доказателства, кои рачунот ќе се приложат уште и:

а) акт од кои произлезуе правото на накнадата на патните односно селидбените разноски во оригинал или во заверен препис;

б) при селидбата со кола или конји потврда од народниот одбор на местото од каде се тргнуе и местото каде се пристига, дека покаштината е преселена;

в) доказателство за платениот превоз за багажот, како и оригиналните товарни листови за платениот пренос на покаштината со железницата;

г) уверенје од надлежните власти за далечината на местото, за патувањето со кола, и накнадата за километражата;

д) рачуни и признаници за исплатените ситни разноски за сметка на установата (поштенски и други такси) за време службеното патување по чл. 11 од овој Правилник.

### Чл. 28

За сметка на патните и селидбените разноски може, преди или после завршеното патување да се издаде аконтација до две третини од приближната предрачунска сума.

### Чл. 29

1) Сите потражена по овој Правилник заставаат за шест месеца од денот на свршеното патување односно селидбата. Во случај на делимична селидба (чл. 18) роковите за пријавата на потражуенјата ќе се сметат независно еден од другиот.

2) Кога је за сметка на патните и селидбени разноски земена извесна сума како аконтација, ќе треба во рок од 30 дена по извршеното патување да се представи редовен рачун (чл. 27). Во противен случај, земената сума како аконтација ќе се наплати по административен ред по општите прописи за ставуенје на забрана во полза на државната каса.

3) Ако земената сума е по-голема од таја која е по представениот рачун призната, вишокот ќе треба веднага да се врати на државната каса. Ако това не се направи, вишокот ќе се наплати по административен ред од првата плата по смисалот на предходниот став. Овака ќе се направи тогаш, кога потражуенјето е застарело.

### Чл. 30

За истиноста на представените рачуни и кои нив документи, подносителот на истите е одговорен материално, дисциплинирано и кривично.

### Чл. 31

Со влегуенјето во сила на овој Правилник престануваат да важат одредбите на времениот Правилник за накнадата на патните и селидбените разноски на државните службеници во федерална Македонија Бр. 2496 од 5-V-1945 год., со приложението му бр. 2502 од 10-V-1945 година.

### Чл. 32

Нужните објасненија во врска со приложуенјето на овој Правилник ќе ги дава Министерот на Финансиите.

### Чл. 33

Овој Правилник влегува во сила од обнародувањето му во „Службен весник“.

Накнадата на разноските за патувањата и селидбите по овој Правилник е во сила од 1 јули 1945 година.

1. Бр. 3081  
12 јули 1945 год.  
Скопје

Потпретседател на Народната  
влада и Министер на финансии  
Л. Арсов, с. р.

ИЗПРАВКА — По погрешка, 12-иот број на „Службен весник“ место дата 5 јули 1945 год. носи дата 30 јуни. Сите одлуки напечатени во овој број се сметат за објавени од 5 јули 1945 год.

При печатањето на Уредбата за привремено регулирање на наемните одношења за квартири и локали во Демократска и Федерална Македонија во број 12 од 30 јуни т. г. е допусната следната грешка: напечатаното под чл. 11 треба да се сметне како чл. 12, а чл. 11 од истата Уредба гласи: „Поблиските напатствија за исполнението на оваја Уредба пропишува Министерот за социјална политика“

### О Г Л А С

По барањето на Македонскиот земеделски институт — Скопје покренат е постапак при овој суд за поништување на потврдата издадена од Главната комисија за изтеглување и размена на банкнотите — Скопје № 000013, Сер .В, на сума од 89.670 лева.

Се повикува секој кој е имз горната потврда да во срок од 1 месец од денот на објавувањето на овој

оглас во „Службен весник“ истата е донесе во суд, или да стави приговор против поништувањето на оваја потврда, оти после овој срок потврдата ќе се огласи за поништена.

Од Скопскиот околиски суд, на 16-V-1945 год.  
Бр. 315/45 год.

Судија,  
Нуреди Даут

### СО Д Р Ж А Н И Е

Стр.

93	Закон за Контролно-сметна комисија — —	1
94	Уредба за задолжителна поправка на жилишните згради пострадала од војната — —	1
95	Решение на Министерскиот Совет на Народната влада на Демократска федерална Македонија до 5-VI-1945 г. — — — — —	2
96	Правилник за накнадата на разносните службени патуванија и салидби на државните службеници во Федерална Македонија	2



